



**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО
НА ВНАТРЕШНИ РЕВИЗОРИ ЗА 2022 ГОДИНА**

IIA North Macedonia



Декември, 2022

Содржина

1. Сумарен преглед на работењето.....	3
2. Законска регулатива поврзана со внатрешната ревизија.....	6
3. Сумарен план на активности за 2022 година	7
4. Прилог 1.....	10



1. *Сумарен преглед на работењето*

- Здружението на Внатрешни Ревизори на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: ЗВРПСМ) е основано на 6.06.2008 година, како подружница на ИА Global. Во периодот од 2008 до 2012 ЗВРПСМ ги помина фазите на развој дефинирани од страна на ИА Global, така што на 29 ноември 2012 доби статус на Институт, односно рамноправен член на ИА Global. Стекнувањето на статусот претставува признание за исполнување на условите и барањата на ИА Global и континуирана усогласеност со истите.

- Структурата, управувањето и работењето на ЗВРПСМ е регулирано со Статут на Здружението на внатрешните ревизори на Македонија.
- Органи на управување на ЗВРПСМ се Собрание и Управен Одбор (во натамошниот текст: УО). Претседател на УО е Билјана Секуловска која стапи на оваа функција со Одлука на УО на 14 Декември 2018 година со втор мандат. Првиот мандат го извршуваше две години како наследник на претходната Претседателка Верица Костова која го прекина својот мандат заради заминување во странство. На местото Заменик претседател е Горан Дамевски кој стапи на оваа функција на 31.10.2016 година. По истекот на првиот мандат, повторно е избран во Март 2019 година. Членови на Управниот Одбор се следниве лица: Билјана Секуловска, Лирим Амители, Наталија Михајловска, Анита Бошкова, Билјана Чочовска и Пане Илиев.
- Мандатот на членовите на УО е 4 години. Во Прилог 1 од овој Извештај даден е преглед на членовите на УО со податоци за времетраење на мандатот за секого поединечно.

- Во ЗВРПСМ се формирани следниве Комисии:
 - Комисија за едукација и сертификација,
 - Комисија за членство, номинација и
 - Комисија за односи со јавноста, маркетинг, веб страна и публикации

- Активностите на ЗВРПСМ се насочени кон унапредување на професијата внатрешна ревизија во Македонија и нејзино подигнување на високо професионално ниво, зголемување на знаењето и професионалноста на членовите, заштита на интересите на членовите, создавање на професионално единство, взаемно помагање на членовите. Доминантно учество имаат внатрешни ревизори од банкарскиот сектор и осигурителниот сектор.



- ЗВРРСМ е главен промотер на сертификацијата на Внатрешните Ревизори со меѓународно признат сертификат Овластен Внатрешен Ревизор (CIA – Certified Internal Auditor). Сертификацијата ја организира и спроведува IIA Global. Стекнувањето на сертификатот Овластен Внатрешен Ревизор претставува меѓународно призната потврда за високиот степен на професионална компетентност и прифаќање и почитување на Кодексот на етика од страна на поединецот.

- Во полето на меѓународната соработка, беа планирани и реализирани следните посети во 2022:
 - ✓ Посета на Global Council во Вашингтон, САД
 - ✓ Посета на конференцијата во Србија и претсавник предавач Пане Илиев во Србија,

- Посетата на Европската Конфедерација на Институтот на внатрешните ревизори беше планирана но не се оствари заради намалување на трошоци.



Следниве активности се случија во 2022 година:

- Почнувајќи од крајот на 2011, ЗВРПСМ изработува годишен план за одржување на континуирани обуки за членовите. Изборот на теми за обуките се врши врз основа на добиените информации од членовите за нивните потреби и барања (односно преку искажаните потреби во евалуационите форми од секоја одржана обука и преку добиени информации на барање од ЗВРПСМ).
- Врз основа на MRA (Master Relationship Agreement) потпишан помеѓу ЗВРПСМ и ИА Global е договорено дека ЗВРПСМ ќе им овозможи на своите членови 40 часови обука.
- Глобалното ребрендирање на ИА Global се насочи кон ребрендирање и на локалните подружници во целиот свет, ИА North Macedonia успешно се ребрендираше со сите свои документи, фри, веб сајт и тн.
- Унифициран веб сајт по насоки на ИА Global, беше успешно завршено.

- Подготовка за CIA – Прв дел, 17ти и 18-ти Февруари 2022г, 6 КПУ, предавач Милаим Абдураими
- Обука за ангажман на внатрешниот ревзор за консултативни услуги, 11ти Март 2022г, 3 КПУ, предавач: м-р. Тања Тасевска
- Обука Препознај го својот Auditee, 20ти Мај 2022г, 6 КПУ, предавач: Горазд Смилевски
- Обука Правниот Ризик во Ревизорскиот свет, 30ти Септември 2022г, 6 КПУ, предавач: Билјана Милошевска
- Обука ESG во ревизорскиот универзум, 28ми Октомври 2022г, 4 КПУ
- Заедничка обука со Институтот за овластени ревизори на Р. Македонија (ИОРРМ) Предавање Conflict Resolution на 22ри Ноември 2022година, 6 КПУ, предавач: Павле Зимбаков
- Годишна Конференција 2022г, AUDIT CLIMATE CHANGE, 2 Декември 2022, 8 КПУ,
- Планирана обука за 15.12.2022 Морална храброст на внатрешните ревизори, 2 КПУ, предвач проф. Зорица Божиновска-Лазаревска
- Промоција на ефикасни и ефективни програми за обука
- Сите обуки се објавени транспарентно на емаил до членовите и ставени на веб сајт. Во текот на 2022 година ЗВРПСМ склучи Договор со ИИА Глобал за



рекламирање на обуките кои се нудат од нивна страна со тоа што ЗВРПСМ ќе добие процент во форма на финансиски надомест доколку член од ЗВРПСМ посетува обука од ИИА Глобал.

-
- Членство
- Согласно Статутот, член на ЗВРПСМ може да биде секое работоспособно физичко лице, кое сака да придонесе за постигнување на целите на ЗВРПСМ.
- Членувањето е доброволно и се врши врз основа на доставување на пополнета и потпишана Пријава од кандидатот и уплата на годишната членарина.
- Членовите на ЗВРПСМ автоматски стануваат членови на Глобалното здружение, здобивајќи се со право на пристап на веб страна на ИА Global и до релевантните стандарди, публикации, попусти за книги и полагање на CIA испитот и сл.
- Бројот на членови во ЗВРПСМ со состојба на 09.12.2022 изнесува 187 членови. Овластени внатрешни ревизори со сертификат CIA се 28 лица.

2. Законска регулатива поврзана со внатрешната ревизија

- Нема промени во законската регулатива за внатрешна ревизија до 2022 година. Следниве Законски регулативи се валидни на територијата на нашата земја:
- Согласно Законот за Ревизија,
- „Ревизор“ е физичко лице кое поседува уверение за ревизор издадено од Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и кое е регистрирано во Регистарот на ревизори согласно овој закон;
- “Овластен ревизор“ е физичко лице кое има добиено лиценца за овластен ревизор издадена од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на овластени ревизори согласно овој закон.
- “Уверение за ревизор“ е уверение кое го издава Институтот на овластени ревизори на Република Македонија на лица кои го положиле испитот за ревизори;
- „Лиценца за овластен ревизор“ е лиценца која ја издава Советот за унапредување и надзор на ревизијата.
- Законот не познава термин – Внатрешен ревизор.
- Согласно Законот за банки и Законот за супервизија во осигурувањето, функцијата на внатрешна ревизија е задолжителна во банките и осигурителните друштва. Наведената регулатива предвидува дека најмалку еден од лицата вработени во внатрешната ревизија треба да биде овластен ревизор. Терминот овластен ревизор во локалната регулатива е дефиниран во Законот за ревизија, каде согласно последните измени, истиот е специфициран и се однесува само на надворешните ревизори.



- Овластените ревизори кои работат во службите за внатрешна ревизија на банките и осигурителните друштва, се соочуваат со сериозни потешкотии и недоследности во делот на професионалното усовршување.
- Согласно Законот за Трговски друштва, акционерско друштво кое е голем трговец согласно овој закон, како и друштво чии акции котираат на берза, односно согласно законот за хартии од вредност е со посебни права за известување, е должен да ораганизира служба за внатрешна ревизија.
- Не се наведени потребните сертификати и образование.
- Согласно Законот за Јавна Внатрешна Финансиска Контрола, Службата за внатрешна ревизија е задолжителна во Субјекти од јавниот сектор се корисниците на средства од Буџетот на Република Северна Македонија, фондовите, општините и градот Скопје, агенциите и другите институции основани со закон, јавните претпријатија, јавните установи и другите правни лица кои се во државна сопственост или во кои државата е акционер;
- При тоа меѓу другото за внатрешен ревизор, е потребно лицето да поминало обука и положило испит за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор според Програма за полагање на испит за овластен внатрешен ревизор или да поседуваат меѓународно признат ревизорски сертификат.
- Основните барања на ЗВРРСМ за промена на регулативата поврзана со внатрешната ревизија се однесуваат на следново:
- Дефинирање на терминот Внатрешна Ревизија и Внатрешен Ревизор.
- Проширување на прифатливата задолжителна сертификација на внатрешни ревизори во Законот за банки и Законот за супервизија на осигурувањето, Закон за Трговско Друштво, односно создавање најмалку еднаков третман меѓу овластените внатрешни ревизори и овластените ревизори при вработување во служба за внатрешна ревизија во банки и финансиски институции;

3. Сумарен план на активности за 2022 година

- Продолжување на активностите за промена на законската регулатива за внатрешна ревизија во насоки за дефинирање на терминот Внатрешна Ревизија и потребните сертификати и квалификации за Внатрешниот Ревизор.
- Продлабочување на соработката со Институтот на овластени ревизори на Р.С.Македонија во организација на настани, размена на искуства и заеднички настап на проекти. На пример, учество на наши членови во подготовка на испитите за Овластен Ревизор како и за програмата за КУП.
- Подготовка на Годишна Конференција на ЗВРРСМ.
- Согласно инструкциите од ИА Global, во текот на 2022 се очекува исполнување на обврските од Договор за соработка меѓу институтите и ИА Global (Master Relationship Agreement, во натамошниот текст: MRA).
- Подобрување на комуникација со релевантни институции и подобрување на присуството на социјалните мрежи



- Формално воспоставување на работни односи и комуникација со релевантни министерства, факултетски установи, НБРМ, комора и слично.
- Обезбедување на финасиски ресурси (спонзорства и грантови) за одржливост на ЗВРПСМ; обезбедување на канцеларија и технички персонал за водење на административните активности, библиотека и поддршка на членовите.
- Збогатување на содржината на веб страната, отворање на форум и сл.
- Медиумска покриеност на ЗВРПСМ во локалните бизнис списанија.
- Изработка на формална документација / Правилници за дефинирање на начинот на работа на комисиите во ЗВРПСМ, како и подобрување на комуникацијата меѓу комисиите, органите на управување и членовите.
- Организирање на работни групи за промена и ажурирање на Статутот.
- Обезбедување на едукација на членовите
- Активна партиципација на членовите на УО во одржување на обуките, како пример и поттик за целото членство за вклучување во обуките
- Одржување на најмалку 40 часа континуелна обука. Продолжување и збогатување на планот за обуки, и поттикнување на волонтерско учество на членовите во споделување на своето знаење. Презентирање на детални квартални планови за обука, изработени врз основа на глобален годишен план
- Редовно информирање на членовите за одржување на обуки, национални и меѓународни конференции во организација на ИА Global и/или Институтите од другите земји.
- Редовно информирање на членовите за временскиот распоред на бесплатните вебинари, во организација на ИА Global.
- Промоција на Webinar платформата на the ИА со која имаме договор за market share
- Воведување на on-line обуки како дел од портфолиото за едукација на ЗВРПСМ
- Заживување на web сајтот на ЗВРПСМ како платформа за комуникација, известување но и нудење на нови сервиси и услуги кон своите членови и пошироко за стручната јавност и заинтересираните лица.
- Организирање на настан South East Leaders со останатите ИАs во Охрид, каде што ИА NM ќе биде домаќин.
- Давање на надворешна независна квалитативна проценка на функцијата ватрешна ревизија од страна на ИА North Macedonia, по добивање на Одлука од ИА Global.
- Членство
- Константно одржување на бројот на членови на ЗВРПСМ, и соодветно зголемување.
- Промоција на ЗВРПСМ и диверзификација на членството, вклучување на внатрешни ревизори од индустријата, осигурителните компании и сл.
- Вклучување на членството во работењето на ЗВРПСМ, преку учество во различни одбори.



- Обезбедување на CIA сертификат
- Во зависност од потребите на членството, да се организираат понатамошни обука за добивање со CIA сертификат.
- Организирање на формални и неформални средби и работни групи помеѓу членовите на ЗВРПСМ за размена на практични искуства од подготвувањето и полагањето на CIA испитите.



Прилог 1

Преглед на членови на УО со времетрае на мандат

Р.бр.	Име и презиме	Датум на (ре)избор *	Датум на важност
1.	Билјана Секуловска	14.12.2018	14.12.2022
2.	Горан Дамевски	15.03.2019	15.03.2023
3.	Наталија Михајлоска	14.12.2018	13.12.2022
4.	Анита Бошкова	14.12.2018	13.12.2022
5.	Лирим Амити	14.12.2018	13.12.2022
6.	Билјана Чочовска	21.01.2022	21.01.2026
7.	Пане Илиев	24.12.2020	24.12.2024

* Датумот на (ре)избор е датумот на одржување на Собранието на кое е изгласан изборот, односно реизборот на членот во УО

Претседател на УО
Билјана Секуловска, СИА